

## Што нема да се финансира со мерката 103 од Програмата?

- даноци, вклучувајќи даноци на додадена вредност,
- купување, изнајмување или закуп на земја и постојни објекти, независно од тоа дали закупот ќе доведе до пренесување на сопственоста на закупецот,
- казни, финансиски казни и трошоци од судски спорови,
- оперативни трошоци,
- користени машини и опрема,
- банкарски давачки, трошоци за гаранции и слични давачки,
- придонеси во натура,
- купување на права за земјоделско производство, животни, годишни рестенија и нивно засадување,
- секое одржување, амортизирање и трошоци за наем.

## Кои се финансиските услови кои треба да се исполнат?

- Стапката на кофинансирање од националните и ЕУ фондовите е 50% од вкупните прифатливи трошоци
- Вкупни прифатливи трошоци по апликација се од 15,000 до 400,000 Евра, а до 800 000 Евра за инвестиции кои се наменети за прилагодување на целиот произведен капацитет со стандардите на Европската Унија.
- Вкупни прифатливи трошоци по апликација се од 800 000 Евра до максимум 3 000 000 Евра за за инвестиции кои се наменети за отворање нови кланици за живина целосно прилагодени со стандардите на Европската Унија.
- Апликантите може да поднесат апликации во вкупна вредност од 1 100 000 Евра од вкупните прифатливи трошоци во програмскиот период 2007 -2013. Претходниот проект мора да биде успешно реализиран односно да е завршена последната исплата за да апликантот може да поднесе нов проект.
- Активностите во рамките на прифатливите трошоци мора да се изведат после потпишувањето на договорот со АФПЗРР, со исклучок на физлибилити и технички студии, во рамките на процентот одобрен во мерката.
- Во трошоците предвидени во инвестицијата прифатливо е 3%, 4%, 5% или 12% од вкупната вредноста на инвестицијата да се искористат за подготовка на бизнис план .

## Што е ИПАРД?

ИПАРД програмата претставува збир на мерки за спроведување на политиката за рурален развој која се стреми кон зголемување на конкурентноста и модернизација на земјоделското производство, постигнување на квалитетна и безбедна храна, усогласување со стандардите на Европската Унија, за квалитет, здравје, безбедност на храната, здравјето на животните и животната средина, одржливо управување со природните ресурси и подобрување на условите за живот во руралните средини и руралната економија. Програмата ја зголемува можноста за пристапување до финансиски средства за инвестирање во скапата модернизација на економски одржливите земјоделски стопанства и прехранбената индустрија со цел да постигне согласност со минималните стандарди на Европската Унија.

## Каде да аплицирате?

Апликацијата со сите потребни пропратни документи треба да се достават до Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

## За повеќе информации:

**Тело за управување со ИПАРД**  
**Министерство за земјоделство,**  
**шумарство и водостопанство**  
Ул. Беласица 2, 1000 Скопје  
Телефон: 02/ 3109 809  
[www.mzsv.gov.mk](http://www.mzsv.gov.mk)  
[www.ipard.gov.mk](http://www.ipard.gov.mk)

**Агенција за финансиска поддршка во**  
**земјоделството и руралниот развој**  
Ул.Скупи За  
1000 Скопје  
Телефон: 02/ 3097 450  
[www.ipradpa.gov.mk](http://www.ipradpa.gov.mk)

*Во рамките на ЕУ Инструментот за  
предпристапна помош за Рурален развој (ИПАРД)  
– Национална Програма за Земјоделство и  
рурален развој 2007-2013 поддржано од:*



## НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

## И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

2007-2013



**Мерка 103: Инвестиции во обработка и  
рекламирање на земјоделски производи за да  
се реструктурираат и да се надградат до  
стандардите на Заедницата**



**Министерство за земјоделство, шумарство и  
водостопанство**

## Цел на мерката:

Целта на оваа мерка е усовршување на производството на агро-храна од гледна точка на производството, преработката и маркетинг на производите со висок квалитет, усогласено со правилата за безбедност на храната, здравје и заштита на животната средина

## Кој може да аплицира?

Правни лица основани согласно Законот за трговски друштва, кои влегуваат во рамките на мали и средни претпријатија, даночни обврзници, регистрирани за обавување на релевантната дејност согласно Законот за безбедност на храна, производи материјали во контакт со храната и Законот за ветеринарно јавно здравство, Задрруги.

## Кои се генералните критериуми за да се аплицира?

- Доказано професионално искуство на апликантот
- Да покаже финансиска и економска одржливост на инвестицијата преку бизнис план
- Да нема заостанати долгови према државата
- Лоакцијата каде ќе се имплементира проектот да е во дефинираните рурални подрачја
- Да докаже сопственост или договор за користење / концесија на земјиштето за минимум 5 години; посебни барања има во случај на градежни работи, подобрување на систем за иригација
- Инвестицијата да е во согласност со релевантните национални стандарди за животна средина, хигиенска пракса и добросостојба на животните на датата на склучување на договорот и да е во согласност со минималните релевантни ЕУ стандарди на карј од реализација на инвестицијата.

## Кои сектори се поддржани со оваа мерка и под кои услови?

### Производство на вино:

- Набавка на опрема за финализација на вино и технологии за подобрување на квалитетот на виното
- Воспоставување на капацитети за складирање на виното и опрема за флаширање
- Активности за маркетинг
- Големина на потребните капацитет: 1500 – 55000 hl/ годишно

### Преработка на овошје и зеленчук:

- Конструкција/ реконструкција на собирни центри вклучувајќи инсталација и опрема:
  - Потребно е обезбедување на договор со добавувачот.
  - Големина на потребните капацитет: 500 – 3000 t/годишно
  - Во случај на изнајмени објекти, апликантот мора да има договор за најмалку 10 години.
  - Во случај на изградба на нови објекти, апликантот мора да биде сопственик на земјиштето (местото на изградба)
- Купување на опрема за подобрување и модернизација на постоечките преработувачки технологии
  - Големина на потребните капацитет: опрема за сушење: 40 – 500t/годишно; опрема за замршнување: 500 – 5000 t/годишно; опрема за чување/конзервирање: 500 – 5000 t/годишно.

### Преработка на млеко и млечни производи:

- Изградба/ модернизација на собирни центри за млеко вклучувајќи инсталација и опрема:
  - Потребно е обезбедување на договор со добавувачот.
  - Големина на потребните капацитет: 1500 – 30000 l/дневно
  - Во случај на изнајмени објекти, апликантот мора да има договор за најмалку 10 години;

- Во случај на изградба на нови објекти, апликантот мора да биде сопственик на земјиштето (местото на изградба)
- Модернизација и техничка надградба на опрема во капацитети за преработка на млеко.
  - Големина на потребните капацитет: 5000 – 100000 l/ден

### Преработка на месо:

- Изградба на нови кланици за живна:
  - Големина на потребните капацитет: 10000 – 30000 бројлери/ден
- Модернизација на постоечките кланици за говеда, свињи и живина:
- Големина на потребните капацитет: живина: 5500 – 30000 глави/ден; говеда: 15 – 150 глави/ден; свињи: 20 – 300 глави/ ден
- Инвестиции во технологии во кланични капацитети и капацитети за преработка на месо кои ја заштитуваат животната средина (отпад, нус-продукти и третирање на води)
  - Големина на потребните капацитет/ преработка на месо: 2000 – 25000 t/годишно, живина: 5500 – 30000 глави/ден; говеда: 15 – 150 глави/ден; свињи 20 – 300 глави/ ден; јагниња: 50 – 4000 глави/ден
- Сите кланични капацитети мора да ги достигнат постоечките ЕУ минимални стандарди на крајот на реализацијата на проектот (крајна исплата)
- Во случај на изнајмени објекти, апликантот мора да има договор за најмалку 10 години.
- Во случај на изградба на нови објекти, апликантот мора да биде сопственик на земјиштето (местото на изградба)